



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **1/2012**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје**

I.1.2)Адреса:**ул.„Орце Николов“ бр.138 Скопје**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.adsdp.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Лидија Мицева** Адреса на е-пошта:**lidija.miceva@adsdp.mk**

Телефон/Факс:**072260910**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Домување, градежништво и транспорт

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

- Контрола на квалитет на вграден бетон за објект Катна Гаража 6.7 Мал Ринг во Скопје

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга: бр.12

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Објект Катна Гаража 6.7 Мал Ринг во Скопје.

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не

II.5)Групна набавка: Не

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Контрола на квалитет на вграден бетон се врши согласно Правилникот за техничките нормативи за бетон и армиран бетон, Сл.Лист бр. 11/1987 год.

-Контрола на квалитетот се состои од контрола на производството и контрола на усогласеноста со условите од проектот за Конструкции и проектот за Бетон (чл.34 од Правилникот за техничките нормативи за бетон и армиран бетон, Сл.Лист бр. 11/1987)

-контрола на квалитет на бетон во Ф-ка за бетон според чл. 38 до чл.46 од ПБАБ/87

-контрола на квалитет на бетон според чл.39 од ПБАБ/87

-контрола на конзистенција на свежа бетонска мешавина на местото на вградување

-земање на пробни тела во согласност со проектот за бетон на ПБАБ/87 и испитување на јакост (цврстина) на притисок на пробните бетонски тела, како и останатите карактеристики кои се пропишани во Проектот за бетон (отпорност на мраз, водонепропустливост и др.) според ПБАБ/87

- Обработка на резултатите по партии со изработка на месечен извештај, изработка на завршен извештај и доставување на истите до Нарачателот, во роковите утврдени со договорот за извршување на услугата.

Количините на работи се дефинирани во проектната документација изработена од проектантите „ГМС ПРОЕКТ“ Скопје за објект Катна Гаража 6.7 Мал Ринг во Скопје.

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:
Период во месеци: **24**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2)Меѓународна објава: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **19.07.2012**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **3**

Највисока добиена понуда: **802960,00 ден.** Најниска добиена понуда: **552035,00 ден.**

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО
КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **Ул.Петко Јанчевски 41А**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **854000 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **767000 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **27.07.2012**